



СЛУ НА ФЕДЕРАТИВН

ЮГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220 за огласи 1032-Т-221.

Среда, 23 октомври 1957

БЕЛГРАД

БРОЈ 44

ГОД. XIII

Цена на овој број е 60.— дин. — Преплата за 1957 година изнесува 1200.— дин., а за странство 2500.— динари — Редакција: Улица Краљевина Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

555.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ, ИЗБИРАЊЕТО И ОТПОВИКОТ НА СОЈУЗНИТЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 17 октомври 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 17 октомври 1957 година, а чиј член 15 став 2 е усвоен и на состанокот на Веќето на народите од 16 октомври 1957 година.

ПР бр. 15

18 октомври 1957 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ, ИЗБИРАЊЕТО И ОТПОВИКОТ НА СОЈУЗНИТЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ

Член 1

Во членот 1 по зборот „околицата“ да се брише запирката и зборот „градот“.

Член 2

Во членот 2 место зборовите „народниот одбор на околицата и градот“ се ставаат зборовите „во народните одбори на околицата и општините од подрачјето на изборната околица“, а во натамошниот текст да се бришат зборовите „и градот“.

Член 3

Во насловот над членот 5 место зборовите „Во народниот одбор на околицата и градот“ се ставаат зборовите „Во народните одбори на околицата и општините“.

Членот 5 се менува и гласи:

„Член на Сојузниот собор избран од страна на граѓани, се здобива со правото на одборник во околицкиот собор на народниот одбор на околицата на чие подрачје е избран.

Член на Соборот на производителите се здобива со правото на одборник во соборите на производителите на сите народни одбори на околиците на чие подрачје е избран.

Во народната република во која нема околии, член на Сојузниот собор се здобива со правата на одборник во општинските собори на народните одбори на сите општини на чие подрачје е избран, а член на Соборот на производителите со правата на одборник во соборите на производителите на народните одбори на сите општини на чие подрачје е избран.“

Член 4

Во членот 6 место зборовите „или градот“ се ставаат зборовите „односно општината“.

Член 5

По членот 9 се додава нов член 10 кој гласи:

„Правата што врз основа на членот 7 од овој закон му припаѓаат спрема соодветниот собор на народниот одбор на околицата, сојузниот народен пратеник може да ги врши и спрема соодветниот собор на народниот одбор на сите општини на подрачјето на својата изборна околица. Сојузниот народен пратеник спрема тој собор односно спрема народните одбори на општините ги има и должностите што му се утврдени во чл. 7, 8 и 9 на овој закон спрема соодветниот собор на народниот одбор на околицата односно народниот одбор на околицата. Соодветниот собор на народниот одбор на општината односно народните одбори на сите општини на подрачјето на околицата во кое народниот пратеник е избран, спрема сојузниот народен пратеник ги имаат правата и должностите што во чл. 7, 8 и 9 на овој закон се утврдени за соодветниот собор на народниот одбор на околицата во кој народниот пратеник има право на одборник.“

Досегашните чл. 10 и 11 стануваат чл. 11 и 12.

Член 6

Во досегашниот член 12, кој станува член 13, во ставот 1 се бришат зборовите „или градот“. Досегашните чл. 13 до 31 стануваат чл. 14 до 32.

Член 7

Во досегашниот член 13, кој станува член 14, се бришат зборовите „односно градот“.

Член 8

Во досегашниот член 14 кој станува член 15, во ставот 2 се бришат зборовите „или градот“.

Член 9

Во досегашниот член 16, кој станува член 17, во ставот 1 во вториот и третиот ред се бришат зборовите „или градот“.

Во ставот 3 од истиот член се бришат зборовите „односно градскиот“ како и зборовите „односно градот“.

Член 10

Во досегашниот член 17, кој станува член 18, во ставот 1 место зборовите „околицата односно градот“ се ставаат зборовите „на подрачјето на изборната околица“.

Член 11

Во досегашниот член 21, кој станува член 22, во ставот 1 место зборовите „за Сојузниот собор во

околиите и градовите“ се ставаат зборовите „што за Сојузниот собор ги избираат граѓаните“.

Член 12

Во досегашниот член 23, кој станува член 24, ставот 2 се менува и гласи:

„Почетокот на овој период се смета од денот кога е одржан првиот состанок на Скупштината.“

Член 13

Во досегашниот член 24, кој станува член 25, ставот 1 се менува и гласи:

„Народните пратеници за Сојузниот собор ги избираат:

- 1) граѓаните непосредно, и
- 2) републичките собори, Покраинскиот собор и Обласниот собор.“

Во ставот 2 на истиот член се бришат зборовите „во околиците и градовите“.

Член 14

Во досегашниот член 25, кој станува член 26, во ставот 1 се бришат зборовите „во околиците и градовите“.

Ставот 2 од истиот член се менува и гласи:

„За народен пратеник што го избираат граѓаните непосредно, може да биде избран за Сојузниот собор секој југословенски државјанин што има избирачко право.“

Член 15

Во досегашниот член 26, кој станува член 27, ставот 1 се менува и гласи:

„Народните пратеници за Соборот на производителите, како претставници на производителите запослени во производството, транспортот и трговијата, ги избираат изборните тела што се формираат според одредбите од овој закон.“

Ставот 4 на истиот член се менува и гласи:

„Од вкупниот број членови на Соборот на производителите се избира во секоја производителна група оној број пратеници што му е сразмерен на учеството на групата во просечниот вкупен општествен производ на Федеративна Народна Република Југославија за последните три години, утврден врз основа на статистичките податоци за извршување на сојузниот општествен план за тие години.“

Член 16

Досегашниот член 27, кој станува член 28, се менува и гласи:

„Членовите на соборите на производителите на народните одбори на околиците на подрачјето на изборната околица избрани во производителната група во која се избира пратеник, сочинуваат единствено изборно тело.“

Во народната република која нема околии, изборното тело го сочинуваат членовите на соборите на производителите на народните одбори на општините од подрачјето на изборната околица, избрани во производителната група во која се избира пратеник.

Секој член на изборното тело гласа со онолкув број гласови колку што во околицата односно во општината на него сразмерно доаѓаат производителите од онаа производителна група во која е избран за член на соборот на производителите.“

Член 17

Во досегашниот член 29, кој станува член 30, во ставот 1 се бришат зборовите „во околиците и градовите“.

Ставот 3 од истиот член се менува и гласи:

„Ако во една административна околица се избира во Соборот на производителите повеќе од еден пратеник, за сите изборни околии на подрачјето на таквата околица се формира само едно изборно те-

ло, и тоа го врши изборот на сите пратеници што се избираат во соодветната производителна група во таа околица.“

Член 18

Во досегашниот член 30, кој станува член 31, во ставот 1 се бришат зборовите „во околиците и градовите“.

Член 19

Во досегашниот член 31, кој станува член 32, во ставот 2 место зборовите „избран во околица или град“ се ставаат зборовите „избран непосредно од граѓаните“.

Член 20

По досегашниот член 31, кој станува член 32, се додава нов член 33 кој гласи:

„Заради утврдување на кандидатите што ќе им се предложат на собирачите на избирачите, се формира кандидатациона конференција за подрачјето на целата изборна околица.“

Кандидационата конференција ја сочинуваат делегатите што ги избираат собирачите на избирачите од подрачјето на изборната околица.“

Досегашните чл. 32 до 61 стануваат чл. 34 до 63.

Член 21

Досегашниот член 32, кој станува член 34, се менува и гласи:

„За народен пратеник избран е оној кандидат што го добил мнозинството гласови предвидено во членот 140 односно членот 188 на овој закон.“

Член 22

Во досегашниот член 35, кој станува член 37, во ставот 1 место зборовите „во околицата или градот“ се ставаат зборовите „непосредно од граѓаните“.

Член 23

Во досегашниот член 36 кој станува член 38, место сегашниот став 3 се ставаат нови ст. 3 и 4 кои гласат:

„Право на иницијатива за свикнување собири на избирачи заради поведување постапка за отповик на народен пратеник има и околицкиот собор на народниот одбор на околицата на чие подрачје пратеникот е избран, односно една третина членови на изборното тело што го избрало.“

Во народната република која нема околии правото на иницијатива за поведување постапка за отповик на член на Сојузниот собор според претходниот став го има половината на општинските собори на народните одбори на општините од подрачјето на изборната околица.“

Член 24

Во досегашниот член 37, кој станува член 39, во ставот 1 место зборовите „во околицата или градот“ се ставаат зборовите „непосредно од граѓаните“.

Во ставот 3 од истиот член место зборовите „членот 27 став 2“ се ставаат зборовите „членот 28 став 3“.

Член 25

Во досегашниот член 50, кој станува член 52, во точката 4, место зборовите „што за Сојузниот собор се избираат во околиците и градовите“ се ставаат зборовите „што за Сојузниот собор ги избираат граѓаните“.

Во точката 5 од истиот член се бришат зборовите „во околиците и градовите“

Член 26

Во досегашниот член 52, кој станува член 54, во ставот 5 се бришат зборовите „односно градот“.

Член 27

Досегашниот член 54, кој станува член 56, се менува и гласи:

„Органите за спроведување на изборите и на отповикот одлучуваат со мнозинство гласови на сите свои членови.

Околицката изборна комисија и избирачките одбори можат да одлучуваат само во полн состав.“

Член 28

Во досегашниот член 56, кој станува член 58, став 1 реченицата прва се менува и гласи:

„Сојузниот извршен совет го утврдува вкупниот број народни пратеници што во изборните околии се избираат за Сојузниот собор, и тој број пратеници го распоредува на одделни народни републики.“

Член 29

Досегашниот член 57, кој станува член 59, се менува и гласи:

„Изборните околии за избирање народни пратеници за Сојузниот собор се формираат согласно нормата, по правило, на секои 60.000 жители да се избира еден пратеник.

Секоја административна околија избира најмалу еден пратеник.

Административната околија која според бројот на жителите избира двајца или повеќе пратеници, се дели на онолку изборни околии колку што се избираат пратеници.“

Член 30

Во досегашниот член 58, кој станува член 60 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Собирите на избирачите се свикнуваат заради избор на делегати за кандидационата конференција, како и заради одлучување за кандидатите што ги предложила кандидационата конференција.

Собирите на избирачите во смисла на овој закон се одржуваат за подрачјата за кои се одржуваат соборите на избирачите за избор одборници за општинскиот собор.“

Член 31

Во досегашниот член 59, кој станува член 61, во ставот 1 се бришат зборовите „односно градот“.

Ставот 2 од истиот член се брише.

Член 32

Во досегашниот член 60, кој станува член 62, ст. 1 и 2 се бришат.

Член 33

Во досегашниот член 61, кој станува член 63, во ставот 1 се бришат зборовите „односно градот.“ Втората реченица се брише.

Во истиот член по ставот 3 се додаваат нови ст. 4 и 5, кои гласат:

„За работата на собирот на избирачите се води записник што го потпишуваат председавачот, записничарот и заверувачите на записникот.

Претседателот на народниот одбор на општината е должен да му обезбеди на собирот на избирачите записничар, но собирот може да избере за записничар и друго лице.“

Член 34

По новиот член 63, се додава нов член 64, кој гласи:

„Претседателот на народниот одбор на општината е должен да свика собир на избирачи заради избор на делегати за кандидационата конференција најдоцна до дваесет и петтиот ден од денот на распишувањето на изборите.

Ако претседателот на народниот одбор на општината не го свика собирот на избирачите во определеното срок, собирот ќе го свика во натамошниот срок од пет дена надлежната околицка изборна комисија. Во тој случај собирот го отвора и со неговата работа до изборот на претседателството раководи одборник на народниот одбор на

општината определен од околицката изборна комисија.“

Член 35

Досегашниот член 62, кој станува член 65, се менува и гласи:

„На собирот на избирачите свикан заради избор на делегати за кандидационата конференција председавачот, потем извршениот избор на претседателството, ја објавува целта за свикнување на собирот и начинот на неговата работа и за таа цел ги чита одредбите од чл. 66 и 67 на овој закон.

Потоа по предлог од председавачот се утврдува дневниот ред, кој го опфаќа изборот на делегати за кандидационата конференција за изборната околија.“

Член 36

Досегашниот член 63, кој станува член 66, се менува и гласи:

„Секој собир на избирачи од редот на избирачите од своето подрачје избира најмалу еден делегат за кандидационата конференција.

Ако на подрачјето за кое се одржува собирот на избирачи бројот на избирачите запишани во избирачкиот список преминува 600 собирот на избирачите избира двајца делегати, а ако тој број преминува 1.200 — тројца делегати.

Околицката изборна комисија го определува бројот на делегатите што ги избираат одделни собири на избирачи, и тоа го објавува во огласот од членот 60 став 3 на овој закон.“

Член 37

Досегашниот член 64, кој станува член 67, се менува и гласи:

„Делегатите за кандидационата конференција ги предлагаат најмалу пет избирачи. Овие избирачи можат да предложат онолку кандидати за делегати колку се избираат делегати на собирот на избирачите.

Потем завршеното предлагање се пристапува кон гласање, т. е. кон избор на делегати за кандидационата конференција. Собирот гласа одделно за секој кандидат, по редот по кој се предложени. Гласањето се врши јавно, и тоа со кревање рака.

Во случај на потреба се врши пребројување на гласовите. Секои пет избирачи имаат право да бараат да се изврши пребројување на гласовите.

За делегати за кандидационата конференција избрани се оние избирачи што добиле најголем број гласови од присутните избирачи.

При изборот на делегати за кандидационата конференција избирачите можат да изнесуваат и мислење за кандидатите за народни пратеници за кои треба да расправува кандидационата конференција

На секој избран делегат му се издава полномошно за изборот за делегат. Полномошното го потпишува председавачот на собирот на избирачите, а се заверува со печат на народниот одбор на општината.“

Член 38

По новиот член 67, се додава нов член 68, кој гласи:

„Записникот за работата на собирот на избирачите за избор на делегати за кандидационата конференција содржи особено: ден и час на почетокот и место за одржување на собирот; за кое подрачје се одржува собирот; кој го свикал и отворил собирот; фамилијарно, татково и родено име на членовите на претседателството на собирот, на записничарот и на заверувачите на записникот; вкупен број на избирачите запишани во избирачкиот список за подрачјето за кое се одржува собирот; број на присутните избирачи; дневен ред на собирот; кои кандидати биле предложени за делегати на собирот; кои кандидати за делегати се прифатени и со колкав број гласови; на кој начин е утврден резултатот на гласањето; други околности

од значење за работата на собирот, и час на завршетокот на собирот.”

Член 39

Досегашниот член 65, кој станува член 69, се менува и гласи:

„Околикската изборна комисија свикува составок на кандидационата конференција веднаш по тем истекот на рокот за одржување на собирите на избирачите, а најдоцна до крајот на петтата недела од денот на распишувањето на изборите.

Претседателот на околикската изборна комисија ја отвора кандидационата конференција, ја објаснува нејзината задача и начинот на работа и за таа цел ги чита одредбите од чл. 70 и 71 на овој закон. Околикската изборна комисија на кандидационата конференција ѝ обезбедува записничар.”

Член 40

По новиот член 69 се додава нов член 70, кој гласи:

„Кандидационата конференција избира верификационен одбор од пет членови заради испитување полномошната на делегатите.

По извршената верификација, делегатите на собирите на избирачите чии полномошна се верифицирани од својата средина избираат претседателство на кандидационата конференција, кое се состои од претседавачот и од двајца членови.

Кандидационата конференција од својата средина избира и двајца заверувачи на записникот.

Во натамошната работа на кандидационата конференција учествуваат само делегатите чии полномошна се верифицирани.”

Член 41

Досегашниот член 66, кој станува член 71, се менува и гласи:

„Претседавачот соопштува како единствена точка на дневниот ред да се утврдува претресот и утврдувањето на предлогот на кандидати за избор на народен пратеник во изборната околија.

Секои пет делегати можат да предложат еден кандидат. Другите делегати можат да го изнесат своето мислење за ставените предлози.

Потем претресот се пристапува кон утврдување на предлогот на кандидати.

Кандидационата конференција гласа посебно за секој предложен кандидат, и тоа по оној ред со кој се предложени кандидатите.

Од кандидатите што се предложени прифатен е секој кандидат за кој гласале најмалу 40% од сите членови на кандидационата конференција.

Гласањето се врши јавно, со кревање рака.

За секој кандидат се утврдува со пребројување колку гласови добил.

По утврдувањето на резултатот на гласањето претседавачот ѝ ги објавува на конференцијата имињата на сите кандидати што кандидационата конференција им ги предлага на собирите на избирачите и колку гласови добил секој од нив.”

Член 42

Досегашниот член 67, кој станува член 72, се менува и гласи:

„За работата на кандидационата конференција се води записник што го потпишуваат претседавачот, записничарот и заверувачите на записникот.

Записникот за работата на кандидационата конференција содржи особено: ден и час на почетокот и место на работата на конференцијата; за која изборна околија се одржува конференцијата; кој ја свикал и отворил конференцијата; фамилијарно, татково и родено име на членовите на претседателството, на записничарот и на заверувачите на записникот; вкупен број на присутните делегати на собирите на избирачите; податоци за тоа дали на сите делегати им се верифицирани пол-

номошната, односно на кои од нив не им се верифицирани и поради кои причини; дневен ред на состанокот; кои лица се предложени за кандидати за народен пратеник од страна на делегатите; кои кандидати се прифатени и бројот на гласовите што го добил секој од нив; на кој начин е утврден резултатот на гласањето; други околности од значење за работата на конференцијата, и час на завршетокот на конференцијата.”

Член 43

По новиот член 72 се додаваат нови чл. 73 до 80, кои гласат:

„Член 73

Врз основа на заклучокот на кандидационата конференција се составува предлог на кандидатите, кој содржи фамилијарно, татково и родено име на сите кандидати што им ги предлага кандидационата конференција на собирите на избирачите, и образложение за секој одделен кандидат. Кон секој кандидат ќе се означи колку членови на кандидационата конференција гласале за него. Кандидатите ќе се запишат со ред спрема бројот на добиените гласови. Овај предлог го потпишува претседателството на кандидационата конференција.

По завршетокот на работата кандидационата конференција својот предлог на кандидатите за народен пратеник ѝ го доставува на околикската изборна комисија.

Околикската изборна комисија е должна на секој претседател на народен одбор на општината на подрачјето на изборната околија веднаш да му достави онолку заверени примероци од предлогот на кандидатите колку што има собири на избирачи на подрачјето на неговата општина.

Член 74

Претседателот на народниот одбор на општината е должен најдоцна во рок од седум дена по завршетокот на работата на кандидационата конференција да го свика собирот на избирачите заради утврдување на кандидатите. Ако претседателот на народниот одбор на општината не го свика собирот на избирачите во определен рок, собирот ќе го свика во натамошниот рок од пет дена надлежната околика изборна комисија.

Собирот на избирачите свикан заради утврдување кандидати за народни пратеници може да се одржи ако е присутна најмалу десетина од вкупниот број на избирачите од подрачјето за кое се одржува собирот, но тој број не може да биде помал од педесет. Ако вкупниот број на избирачите на подрачјето за кое се одржува собирот е помал од сто дваесет, собирот може да се одржи ако е присутна најмалу третина од вкупниот број на избирачите од тоа подрачје.

Ако собирот на избирачите не може да се одржи поради тоа што не е присутен потребен број на избирачите, органот надлежен за свикување на собирот ќе свика нов собир на избирачите.

Член 75

Откога ќе се изврши избор на претседателството на собирот на избирачите, претседавачот ја објавува целта за свикување на собирот и начинот на неговата работа и за таа цел ги чита одредбите од чл. 31, 32 и 76 до 80 од овој закон.

Претседателот на народниот одбор на општината или одборникот што ќе го определи тој е должен потоа да му предаде на претседателството на собирот на избирачите заверен примерок на предлогот на кандидатите што го прифатила кандидационата конференција.

Потоа на предлог од претседавачот се утврдува дневниот ред, кој опфаќа:

- 1) соопштување и претресување на предлогот на кандидатите што го прифатила кандидационата конференција и
- 2) утврдување на кандидатите.

Член 76

Претседавачот потоа му го соопштува на собирот на избирачите предлогот на кандидатите што го прифатила кандидационата конференција, заедно со образложението за секој предложен кандидат.

Собирот на избирачите потоа го претресува предлогот на кандидатите што го прифатила кандидационата конференција. Прво се претресува за кандидатот што добил најголем број гласови на кандидационата конференција, и така редум.

Собирот на избирачите гласа посебно за секој од овие кандидати. Гласањето се врши по редот со кој се предложени кандидати.

Од предложените кандидати прифатен е секој оној кандидат за кого гласало мнозинството од присутните избирачи.

Гласањето се врши со кревање рака.

Во случај на потреба се врши пребројување на гласовите. По барање од секои пет избирачи пребројување на гласовите се врши задолжително.

Член 77

Ако собирот на избирачите не прифати ниеден од кандидатите што ги предложила кандидационата конференција, собирот сам ќе ги утврди кандидатите.

Собирот на избирачите од своја средина избира кандидациона комисија, чија задача е врз основа на предлозите од избирачите да му поднесе на собирот на избирачите предлози на кандидатите.

Кандидационата комисија имаат право да ја предложат најмалу десет избирачи.

Кандидационата комисија се состои од 7 до 15 членови.

По завршеното предлагање се пристапува кон гласање, т.е. кон избор на кандидациона комисија. Гласањето се врши за предложените листи во целина, и тоа јавно.

Избрана е онаа кандидациона комисија што добила најголем број гласови.

Кандидационата комисија избира свој претседател од редот на своите членови.

Член 78

Секој избирач има право на кандидационата комисија да ѝ предложи по еден кандидат за народен пратеник. Предлогот се поднесува усно.

Откога е завршено предлагањето на кандидатите, кандидационата комисија се повлекува, ги испитува предлозите поднесени од страна на избирачите и соотавува предлог на кандидатите кој може да ги опфати само кандидатите што ги предложиле избирачите.

На член на кандидационата комисија кој од страна на избирачите ќе биде предложен за кандидат и ќе се согласи да биде кандидат, му престанува членството во комисијата. Ако поради тоа бројот на членовите на комисијата се намали под седум, место членовите на кои им престанало членството ќе се избераат нови членови на кандидационата комисија.

Член 79

Кога кандидационата комисија ќе ја заврши работата, претседателот или еден од членовите на комисијата му го соопштува на собирот на избирачите предлогот на кандидатите што го прифатила комисијата, со образложение за секој предложен кандидат.

Собирот на избирачите потоа го претресува предлогот на кандидационата комисија. Ако во текот на претресот се изнесат причини против кандидатите што ги предложила кандидационата комисија или се предложат други кандидати, кандидациона комисија задолжително ќе ги оцени истакнатите причини и предлози и ќе му поднесе на собирот на избирачите свој конечен предлог. Овој предлог може да ги опфати само кандидатите што ги предложиле избирачите.

Во поглед на начинот на гласањето за кандидатите што ги предложила кандидационата комисија и утврдувањето резултатот на гласањето важат одредбите од членот 76 ст. 3—6 на овој закон.

Член 80

Ако собирот на избирачите не го усвои во целина предлогот на кандидационата комисија, на истиот собир се избира нова кандидациона комисија.

Во поглед на работата на новоизбраната кандидациона комисија и постапката за утврдување на кандидатите на собирот на избирачите важат претходните одредби.“

Член 44

Досегашниот член 68, кој станува член 81, се менува и гласи:

„Записникот на собирот на избирачите содржи особено: ден и час на почетокот и место на одржувањето на собирот; за кое подрачје се одржува собирот; кој го свикал и отворил собирот; фамилијарно, татково и родено име на членовите на претседателството на собирот, на записничарот и на заверувачите на записникот; вкупен број на избирачите запишани во избирачкиот список за подрачјето за кое се одржува собирот; број на присутните избирачи; дневен ред на собирот; кои кандидати биле предложени од страна на кандидационата конференција; кои кандидати се прифатени и со колкав број гласови; на кој начин е утврден резултатот на гласањето; други околности од значење за работата на собирот, и час на завршетокот на собирот.

Ако собирот одлучил самиот да ги утврди кандидатите (член 77), во записникот ќе се внесе составот на избраната кандидациона комисија; кои кандидати биле предложени од страна на избирачите; предлог на кандидационата комисија за утврдување на кандидатите; кои кандидати се прифатени од страна на собирот на избирачите и со колкав број гласови; на кој начин е утврден резултатот на гласањето и други околности од значење за работата на собирот.“

Член 45

Во досегашниот член 69, кој станува член 82, став 2 првата реченица се менува и гласи:

„Предлогот на кандидатурата на собирот на избирачите го потпишува претседавачот на собирот на избирачите.“

Во ставот 2 од истиот член зборовите „односно градот“ се бришат.

Член 46

Досегашниот член 70, кој станува член 83, се менува и гласи:

„Кандидат на собирите на избирачите станува секој кандидат што го предложила најмалу четвртина од вкупниот број на собирите на избирачите на изборната околина или што го предложиле собирите на избирачите што опфаќаат најмалу четвртина на сите избирачи што се запишани во избирачките списоци на подрачјето на изборната околина.“

Досегашните чл. 71 до 86 стануваат чл 84 до 99.

Член 47

Во досегашниот член 73, кој станува член 86, во точката 2 зборовите „односно градот“ се бришат.

Член 48

Во досегашниот член 78, кој станува член 91, во ставот 2 се бришат зборовите „односно градот“.

Член 49

Во досегашниот член 84, кој станува член 97, во ставот 1 зборовите „односно градот“ се бришат.

Во истиот член ставот 3 се менува и гласи:

„Во поглед на работата на собирот на избирачите свикан според ставот 1 на овој член важат одредбите од чл. 62, 63, 74, 75 и 77 до 82.“

Член 50

Во досегашниот член 85, кој станува член 98, во ставот 1 се додава на крајот по точката нова реченица, која гласи:

„Кандидатурата на новиот кандидат го задржува редот што го имала кандидатурата на умрениот кандидат.“

По ставот 1 од истиот член се додава нов став 2 кој гласи:

„Во поглед на свикнувањето на собирите на избирачите заради предлагање нов кандидат и работата на тие собири важат одредбите од членот 97 ст. 1 и 3 на овој закон.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

Член 51

Во досегашниот член 86, кој станува член 99, ст. 3 и 4 се менуваат и гласат:

„Собирите на избирачите односно групите на граѓаните можат најдоцна на десет дена пред денот на изборите место кандидатот чија кандидатура е повлечена да ѝ предложат на надлежната околиска изборна комисија на потврда кандидатура на друг кандидат.“

Во поглед на свикнувањето на собирите на избирачите заради одлучување за повлечување на потврдената кандидатура односно заради предлагање нов кандидат и работата на тие собири важат одредбите од членот 97 ст. 1 и 3 на овој закон.“

Член 52

По новиот член 99, се додава нов член 100 кој гласи:

„Секој кандидат може да се откаже од потврдената кандидатура.“

Откажувањето од кандидатурата ѝ се поднесува писмено на надлежната околиска изборна комисија.

Во случај на откажување на собирите на избирачи односно групата на граѓани што ја предложиле кандидатурата на кандидатот што се откажал можат, и тоа најдоцна на десет дена пред денот на изборите, да ѝ предложат на потврда на надлежната околиска изборна комисија кандидатура на друг кандидат.

Во поглед свикнувањето на собирите на избирачите заради предлагање нов кандидат и работата на тие собири важат одредбите од членот 97 ст. 1 и 3 на овој закон.“

Член 53

Досегашниот член 87, кој станува член 101, се менува и гласи:

„Ако кандидатурата биде поништена или повлечена, или кандидатот се откаже од потврдената кандидатура или умре, та новата кандидатура не биде поднесена најдоцна до 10 дена пред изборите, изборите ќе се спроведат определениот ден врз основа на преостанатите потврдени кандидатури.“

Ако еден од кандидатите од потврдената кандидатура умре во времето од 10 дена пред денот на изборите или ако во случаите од претходниот став нема ни една потврдена кандидатура, изборите не ќе се спроведат определениот ден туку четвртата наредна недела.

Во случаите од претходниот став предлозите на новите кандидатури се поднесуваат најдоцна на десет дена пред денот дополнително определен за избори во таа изборна околина.

Ако во случаите од ставот 2 на овој член кандидатот го предложиле собирите на избирачите, надлежната околиска изборна комисија ќе ја свика порано избраната кандидациона конференција најдоцна пет дена, а собирите на избирачите заради

утврдување нов кандидат најдоцна десет дена од денот првобитно определен за избори.“

Член 54

Во досегашниот член 88, кој станува член 102, ставот 1 се менува и гласи:

„Во случаите од чл. 98 до 101 во поглед на утврдувањето нови кандидати на собирите на избирачите и во поглед на кандидатурите на тие кандидати важат одредбите од чл. 74 до 80 на овој закон.“

Член 55

Во досегашниот член 89, кој станува член 103, во ставот 1 место „петнаесет“ се става „десет“.

Ставот 2 од истиот член се менува и гласи:

„Во случаите од чл. 88 и 97 до 101 на овој закон, Сојузната изборна комисија ќе ги објави на ист начин дополнително потврдените кандидатури најдоцна на пет дена пред денот на изборите.“

Член 56

Во досегашниот член 90, кој станува член 104, ставот 1 реченицата втора се менува и гласи:

„Во случаите од чл. 88 и 97 до 101 на овој закон изборната комисија ќе ги огласи потврдените кандидатури најдоцна на пет дена пред денот на изборите.“

Досегашните чл. 91 до 120 стануваат чл. 105 до 134.

Член 57

Во досегашниот член 92, кој станува член 106, во ставот 1 место зборовите „во околиите и градовите“ се става „непосредно“. Во истиот став се бришат зборовите „односно градот“.

Во ставот 2 од истиот член се бришат зборовите „односно градот“.

Член 58

Во досегашниот член 95, кој станува член 109, во првата реченица се бришат зборовите „односно градот“.

Член 59

Во досегашниот член 96, кој станува член 110, се бришат зборовите „односно градот“.

Член 60

Во досегашниот член 97, кој станува член 111, во ставот 5 се бришат зборовите „или градот“.

Член 61

Во досегашниот член 98, кој станува член 112, во првата реченица се бришат зборовите „односно градот“.

Член 62

Во досегашниот член 111, кој станува член 125, во ставот 2 првата реченица се бришат зборовите „односно градот“.

Член 63

Досегашниот член 119, кој станува член 133, се менува и гласи:

„Лицата што се наоѓаат на отслужување на воениот срок или на воена вежба гласаат на изборите за пратеници за Сојузниот собор по пошта за кандидатите од потврдените кандидатури за онаа изборна околина на чие подрачје се наоѓа местото во кое тие лица се запишани во избирачкиот список.“

Другите воени лица гласаат на избирачките места.“

Член 64

Досегашниот член 120, кој станува член 134, се менува и гласи:

„Народните одбори на општините од подрачјето на секоја изборна околина се должни најдоцна на еден месец пред денот на изборите да ѝ го достават на надлежната околиска изборна комисија списокот на лицата што се запишани во избирачкиот

список на подрачјето на таа општина, а кои се наоѓаат на отслужување на воениот срок или на воена вежба, со означување на воената пошта и местото во кое се наоѓаат.

Околицката изборна комисија е должна најдоцна на 15 дена пред денот на изборите, врз основа на податоците што ги добила од народните одбори на општините од подрачјето на својата изборна околица, да ги достави во затворен плик адресиран на личноста на избирачот: гласачкото ливче, упатството за начинот на гласањето и постапувањето со гласачкото ливче, како и обвивка адресирана на околицката изборна комисија.

Во упатството од претходниот став ќе се наведе: дали избирачот може да гласа само за кандидатите чии имиња се наведени на гласачкото ливче; дека гласачкото ливче се пополнува на тој начин што избирачот го опкружува редниот број пред името на оној кандидат за кој сака да гласа; дека избирачот може да гласа само за еден кандидат; дека избирачот кога ќе го пополни гласачкото ливче го става во обвивка адресирана на надлежната околица изборна комисија и, откако ќе ја затвори лично обвивката, ја доставува по пошта до надлежната околица изборна комисија. Во упатството избирачот особено ќе се предупреди дека обвивката со гласачкото ливче треба да и' се предаде на поштата најдоцна на пет дена пред денот на изборите, за да стаса гласачкото ливче благовремено до околицката изборна комисија.

Пратките што во смисла на овој член околицките изборни комисии им ги испраќаат на избирачите и пратките што избирачите им ги испраќаат на околицките изборни комисии треба да се испраќаат како препорачани пратки и ослободени се од поштарина.

Поблиски одредби за начинот на врачувањето на пратките со гласачки ливчиња на лицата на отслужување на воениот срок или на воена вежба, како и за доставувањето на обвивките со гласачки ливчиња до околицката изборна комисија, ќе пропише со упатство Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет со согласност од Државниот секретаријат за работи на народната одбрана."

Член 65

Досегашниот член 121 се брише.

Член 66

Во досегашниот член 122, кој станува член 135, ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

"Службениците на претставништвата на Федеративна Народна Република Југославија во странство (на амбасади, конзулати, воени мисии и сл.) гласаат на изборите за пратеници за Сојузниот собор за кандидатите од потврдените кандидатури за изборната околица на чие подрачје се наоѓа седиштето на Државниот секретаријат за надворешни работи. Тие гласаат на избирачките места што се формираат кај одделни дипломатски или конзуларни претставништва на Федеративна Народна Република Југославија.

Другите југословенски државјани што на денот на изборите се наоѓаат во странство можат да гласаат во смисла на членот 125 став 2 на овој закон на избирачкото место што е формирано во дипломатско или конзуларно претставништво на Федеративна Народна Република Југославија, и тоа врз основа на избирачкиот список ако се запишани во тој список, а ако не се — врз основа на потврдата дека се запишани во избирачкиот список во местото на своето живеење односно престојување во земјата."

Член 67

Во досегашниот член 123, кој станува член 136, ставот 1 се менува и гласи:

"Членовите на посади на поморските и речните бродови на трговската морнарица што пловат во

територијалните води на Федеративна Народна Република Југославија ќе гласаат за кандидатите од потврдените кандидатури за онаа изборна околица во која се наоѓа седиштето на претпријатието на кое му припаѓа бродот. Овие избирачи гласаат на избирачкото место што се формира на бродот, врз основа на изводот од избирачкиот список во кој членовите на посадата се запишани во тој список."

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

"Другите југословенски државјани што на денот на изборите ќе се наоѓаат како патници на тие бродови можат да гласаат во смисла на членот 125 став 2 од овој закон на избирачкото место на бродот врз основа на потврдата дека се запишани во избирачкиот список во местото на своето живеење односно престојување."

Досегашниот чл. 124 и 125 стануваат чл. 137 и 138.

Член 68

Досегашниот член 126, кој станува член 139, се менува и гласи:

"Резултатот на изборите за народни пратеници во секоја изборна околица го утврдува околицката изборна комисија врз основа на изборните акти примени од избирачките одбори, како и врз основа на гласачките ливчиња што и' се доставени во смисла на членот 134 од овој закон."

Член 69

По новиот член 139 се додава нов член 140, кој гласи:

"Ако во изборот учествувал само еден кандидат, тој е избран за пратеник ако за него гласало мнозинство од сите избирачи што се запишани во избирачките списоци на подрачјето на таа изборна околица. Кога вакво мнозинство не е постигнато, се распишуваат повторни избори.

Ако на изборите учествувале двајца или повеќе кандидати, за пратеник е избран кандидатот што добил најголем број гласови."

Член 70

Во досегашниот член 127, кој станува член 141, во ставот 1 место зборовите „членот 32“ се ставаат зборовите: „претходниот член“.

Ставот 2 од истиот член се менува и гласи:

"Ако изборната комисија утврди дека кандидатот што учествува сам во изборот не добил потребно мнозинство (член 139 став 1) или дека двајца или повеќе кандидати со најголем број гласови добиле ист број гласови, ќе објави дека во таа изборна околица ниеден кандидат не е избран за народен пратеник и за тоа ќе ја извести повисоката изборна комисија."

Досегашните чл. 128 до 139 стануваат чл. 142 до 153.

Член 71

Во досегашниот член 129, кој станува член 143, во ставот 1 точка 2 место зборовите „вкупно и по избирачките места“ се ставаат зборовите „вкупно, по избирачките места и по пошта добиен“.

Член 72

Во досегашниот член 130, кој станува член 144, во ставот 1 првата реченица се бришат зборовите „односно градот“ а во втората реченица од истиот став „и градовите“.

Досегашните чл. 131—139 стануваат чл. 145—153.

Член 73

Во досегашниот член 140, кој станува член 154, ставот 2 се менува и гласи:

"Сојузниот извршен совет го утврдува бројот на пратениците што се избираат во секоја производителна група согласно одредбата од членот 27 став 4 на овој закон."

Досегашниот член 141 станува член 155.

Член 74

Во досегашниот член 142, кој станува член 156, во ставот 1 се бришат зборовите „или градови“.

Во ставот 3 од истиот член во првиот ред се бришат зборовите „или град“ а во седмиот ред од истиот став — „или градот“.

Во ставот 4 од истиот член се бришат зборовите во првиот ред „или град“, во четвртиот и петтиот ред „односно со град“ и на крајот од ставот „или град“.

Досегашните чл. 143 до 148 стануваат чл. 157 до 162.

Член 75

Во досегашниот член 145, кој станува член 159, ставот 1 се менува и гласи:

„Собирите на избирачите се свикнуваат заради избор на делегати за кандидационата конференција, како и заради одлучување за кандидатите што ги предложила кандидационата конференција. Собирите на избирачите во смисла на овој закон се одржуваат по стопанските организации од соодветната производителна група.“

Во ставот 3 од истиот член се бришат зборовите „односно градот“.

Член 76

Во досегашниот член 146, кој станува член 160, ставот 3 се брише.

Член 77

Во досегашниот член 147, кој станува член 161, ст. 1 и 2 се бришат.

Член 78

Досегашниот член 148, кој станува член 162, се менува и гласи:

„Собирот на избирачите во стопанската организација го отвора и ја раководи неговата работа до изборот на претседателството претставникот на стопанската организација што го свикал.“

Со работата на собирот на избирачите раководи претседателството на собирот што го избираат избирачите на собирот од својата средина. Претседателството на собирот се состои од претседавач и два члена.

Собирот на избирачите од својата средина избира и двајца заверувачи на записникот.

За работата на собирот на избирачите се води записник што го потпишуваат претседавачот, записничарот и заверувачите на записникот.

Раководителот на стопанската организација во која се одржува собирот на избирачите, односно претседателот на управниот одбор на земјоделска задруга, е должен да обезбеди записничар, но собирот може да избере и друго лице за записничар.“

Член 79

По новиот член 162 се додаваат нови чл. 163 до 170 кои гласат:

„Член 163

Претставник на стопанска организација е должен да свика собир на избирачи заради избор на делегати за кандидационата конференција најдоцна до 25 дена од денот на распишувањето на изборите.

Ако овластениот претставник на стопанската организација не го свика собирот на избирачите во определеното срок, собирот ќе го свика во натамошен срок од пет дена надлежната околиска изборна комисија. Во тој случај собирот го отвора и со неговата работа раководи до изборот на претседателството производителот што ќе го определи изборната комисија.

Собирот на избирачите свикан заради утврдување на кандидатот за народен пратеник што се избира за Соборот на производителите може да се одржи ако е присутна најмалку десетина од вкупниот број на производителите што имаат право да учествуваат на собирот на избирачите во стопанска-

та организација во која се одржува собирот, но овој број не може да биде помал од педесет. Ако вкупниот број е помал од 120, собирот може да се одржи само ако е присутна најмалку третина од вкупниот број на избирачите што имаат право да учествуваат на собирот.

Ако собирот на избирачите не може да се одржи поради тоа што не е присутен потребен број избирачи, органот овластен за свикнување на собирот ќе свика нов собир на избирачи.

Член 164

На собирот на избирачите свикан заради избор на делегати за кандидационата конференција, претседавачот, по извршениот избор на претседателството, ја објавува целта за свикнувањето на собирот и начинот на неговата работа и за таа цел ги чита одредбите од чл. 165 и 67 на овој закон.

Потоа по предлог од претседавачот се утврдува дневниот ред, кој опфаќа избор на делегати за кандидационата конференција за изборната околија.

Член 165

Секој собир на избирачи од редот на присутните избирачи избира најмалку еден делегат за кандидационата конференција.

Ако во стопанските организации за кои се одржува собирот на избирачите се запослени односно зачленети повеќе од 600 производители, собирот избира два делегати, а ако се запослени односно зачленети повеќе од 1.200 производители — три делегати.

Околиската изборна комисија го определува бројот на делегатите што ги избираат одделни собири на избирачи и тоа го објавува во огласот од членот 159 став 3 на овој закон.

Член 166

Записникот за работата на собирот на избирачите за избор на делегати за кандидационата конференција содржи особено: ден и час на почетокот и место на одржувањето на собирот; за кои стопански организации се одржува собирот; кој го свикал и отворил собирот, фамилијарно, татково и родено име на членовите на претседателството на собирот, на записничарот и на заверувачите на записникот; вкупен број на производителите запишани во избирачкиот список во стопанските организации за кои се одржува собирот; број на присутните избирачи; дневен ред на собирот; кои кандидати за делегати биле предложени на собирот; кои кандидати за делегати се прифатени и со колкав број гласови, на кој начин е утврден резултатот на гласањето; околности од значење за работата на собирот, и час на завршетокот на собирот.

Член 167

Врз основа на заклучокот од кандидационата конференција се составува предлог на кандидатите кој содржи фамилијарно, татково и родено име на сите кандидати што им ги предлага кандидационата конференција на собирите на избирачите, со образложение за секој одделен кандидат. Кон секој кандидат ќе се означи колку членови на кандидационата конференција гласале за него. Кандидатите ќе се запишат со ред спрема бројот на добиените гласови. Овој предлог го потпишува претседателството на кандидационата конференција.

По завршетокот на работата кандидационата конференција е должна својот предлог на кандидати за народен пратеник да ѝ го достави на околинската изборна комисија.

Околиската изборна комисија е должна на секој претседател на народниот одбор на општината на подрачјето на изборната околија да му достави веднаш онолку заверени примероци од предлогот на кандидатите колку што има собири на избирачи на подрачјето на неговата општина. Претседателот на народниот одбор на општината е должен веднаш по

еден заверен примерок од предлогот на кандидатите да му достави на секој овластен претставник на стопанската организација на подрачјето на општината што е овластен да го свика собирот на избирачите (член 160).

Член 168

Претставникот на стопанската организација е должен најдоцна во рок од 7 дена по завршетокот на работата на кандидативната конференција да го свика собирот на избирачите заради утврдување на кандидатите.

Ако претставникот на стопанската организација не го свика собирот на избирачите во определеното рок, собирот ќе го свика во натамошен рок од 5 дена надлежната околиска изборна комисија.

По извршениот избор на претседателството на собирот на избирачите, претседавачот ја објавува целта за свикнување на собирот и начинот на неговата работа, и за таа цел ги чита одредбите од чл. 31, 32, 76—80 и 165 на овој закон.

Претставникот на стопанската организација е должен потоа на претседателството на собирот на избирачите да му предаде заверен примерок од предлогот на кандидатите што го прифатила кандидативната конференција.

Потоа по предлог од претседавачот се утврдува дневниот ред кој опфаќа:

1) соопштение и претресување на предлогот на кандидатите што го прифатила кандидативната конференција, и

2) утврдување на кандидатите.

Член 169

Записникот на собирот на избирачите содржи особено ден и час на почетокот и место на одржувањето на собирот; за кои стопански организации се одржува собирот; кој го свикал и отворил собирот; фамилијарно, татково и родено име на членовите на претседателството на собирот, на записничарот и на заверувачите на записникот; вкупен број на производители запишани во избирачкиот список во стопанските организации за кои се одржува собирот; број на присутните избирачи; дневен ред на собирот; кои кандидати биле предложени од страна на кандидативната конференција; кои кандидати се прифатени и со колкав број гласови; на кој начин е утврден резултатот на гласањето; други околности од значење за работата на собирот, и час на завршетокот на собирот.

Ако собирот одлучи самиот да ги утврди кандидатите (член 77), во записникот ќе се внесе составот на избраната кандидативна комисија; кои кандидати биле предложени од страна на избирачите; предлог на кандидативната комисија за утврдување на кандидатите; кои кандидати се прифатени од страна на собирот на избирачите и со колкав број гласови; на кој начин е утврден резултатот на гласањето, и други околности од значење за работата на собирот.

Член 170

Доколку со одредбите од чл. 159—161 и чл. 163—170 не е определено поинаку, на работата на собирите на избирачите во стопанските организации се применуваат одредбите од чл. 67, 73, 79 и 80, а на работата на кандидативната конференција одредбите од чл. 69 до 72 на овој закон.

Член 80

Во досегашниот член 149, кој станува член 171, по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Предлогот на кандидатурата на собирот на избирачите го потпишува претседавачот на собирот на избирачите. Покрај неговиот потпис се означува и неговото фамилијарно, татково и родено име, занимањето и местото на живеење. Потписот на претседавачот мора да биде заверен од страна на државниот орган надлежен за заверување или од

страна на народниот одбор на општината на чие подрачје е одржан собирот на избирачите.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Досегашните чл. 150 до 165 стануваат чл. 172 до 188

Член 81

Во досегашниот член 153, кој станува член 175, во точката 2 во вториот ред се бришат зборовите „или градот“ а во деветтиот ред зборовите „односно градот“.

Член 82

Во досегашниот член 155, кој станува член 177, во ставот 2 се бришат зборовите „или градот“.

Член 83

Во досегашниот член 157, кој станува член 179, место зборовите „околиите и градовите“ се ставаат зборовите „околиите односно општините (член 28)“.

Член 84

Во досегашниот член 158, кој станува член 180, ставот 2 се менува и гласи:

„Во списокот мора за секој член на изборното тело да се означи неговото фамилијарно, татково и родено име, производителната група на која и припаѓа местото на живеење и поблиската адреса, како и бројот на производителите што на секој од нив сразмерно доаѓа во административната околина односно општина (член 28) во која се избрани за член на соборот на производителите.“

Во ставот 3 на крајот се бришат зборовите: „односно градот“ и се ставаат зборовите „односно општината“.

Член 85

Во досегашниот член 161, кој станува член 183, по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Околиската изборна комисија ќе го завери секое гласачко ливче со свој печат, а ако овој го нема со печатот на народниот одбор на околицата на чие подрачје се наоѓа седиштето на комисијата.“

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5.

Член 86

Во досегашниот член 162, кој станува член 184, во ставот 2 на крајот место зборот: „градот“ се ставаат зборовите: „општината (член 28)“.

Член 87

Во досегашниот член 163, кој станува член 185, се бришат зборовите „односно град.“

Член 88

Досегашниот член 166 кој станува член 188. се менува и гласи:

„Ако во изборот учествувал само еден кандидат тој е избран за пратеник ако добил поголем број гласови од половината на вкупниот број производители од соодветната производителна група на подрачјето од изборната околина, сметајќи ги гласовите спрема одредбата од членот 28 став 3 на овој закон.“

Ако во изборот учествувале најмалку два кандидати, за пратеник е избран кандидатот што добил најголем број гласови.

Ако едно изборно тело избира два или повеќе народни пратеници (член 28 став 3) за пратеник во одделна изборна околина е избран кандидатот што добил поголем број гласови од половината на вкупниот број производители од соодветната производителна група од подрачјето на таа околина, а ако во изборот учествувале 2 или повеќе кандидати — оној меѓу кандидатите од истата изборна околина што добил најголем број гласови.“

Член 89

По членот 186, се додава нов член 189, кој гласи:

„Ако околицката изборна комисија утврди дека кандидатот што учествувал сам во изборот не добил потребно мнозинство (член 188 став 1) или дека двајца или повеќе кандидати со најголем број гласови добиле ист број гласови, ќе свика нов состанок на изборното тело на кој ќе се изврши повторен избор.

По завршетокот на работата околицката изборна комисија на огласните табли од народните одбори на околиците на подрачјето на изборната околица ќе објави колку секој кандидат добил гласови во изборното тело, име на кандидатот избран за народен пратеник, како и колку имало неважни гласачки ливчиња.

Околицката изборна комисија му издава на избраниот кандидат уверение за тоа дека е избран за народен пратеник.“

Досегашните чл. 167 до 220 стануваат чл. 190 до 243.

Член 90

Во досегашниот член 170, кој станува член 193 по точката 1 се додава нова точка 2 која гласи:

„2) ако во една изборна околица во изборот учествувал само еден кандидат и тој не го добие мнозинството на гласовите од сите избирачи запишани во избирачкиот список во изборната околица (член 139 став 1), односно не добие поголем број гласови од половината на вкупниот број на производителите од соодветната производителна група на подрачјето на изборната околица (член 188 став 1);“

Досегашната точка 2 станува точка 3, а точката 3 станува точка 4.

Член 91

Досегашниот член 172, кој станува член 195, се менува и гласи:

„На повторните избори за народни пратеници што се вршат поради причините наведени во членот 193 точ. 2 и 4 на овој закон гласањето се врши по постојните, како и по дополнително потврдените кандидатури.

Предлозите на кандидатурите за нови кандидати се поднесуваат најдоцна на десет дена пред денот определен за спроведување на изборите.

Во случаите од членот 193 точка 3 на овој закон повторните избори се вршат само меѓу кандидатите со најголем број гласови што добиле ист број гласови

Во сите случаи на повторни избори изборите се спроведуваат спрема одредбите од главата IV и V на овој закон.“

Член 92

Во досегашниот член 174, кој станува член 197, во ставот 1 место зборовите „во околиците и градовите“ се става „непосредно“.

По ставот 1 се додаваат нови ст. 2 и 3 кои гласат:

„По исклучок од одредбата од претходниот став, повторните избори за народен пратеник што се спроведуваат поради причината наведена во членот 193 точка 2 на овој закон, се вршат четвртата недела од денот на одржаните избори. Во тој случај околицката изборна комисија најдоцна петтиот ден од денот на одржаните избори ќе ги свика делегатите на собирачите на избирачите што се избрани за кандидационата конференција. Кандидационата конференција може да одлучи на собирачите на избирачите да им предложи нови кандидатури и да им стави друг соодветен предлог во поглед на веќе потврдената кандидатура на собирачите на избирачите. Ако кандидационата конференција им предложи на собирачите на избирачите нов кандидат или им стави друг соодветен предлог, околицката изборна комисија ќе ги свика собирачите на избирачите најдоцна петтиот ден од денот кога е одржана кандидационата конференција.

Избирачите можат и самите да дадат иницијатива за свикнување на собирачите на избирачите заради предлагање нов кандидат. Во поглед на свикнувањето во врска со барањето на избирачите на собирачите на избирачите заради предлагање нови кандидати, во поглед на утврдувањето на новите кандидати и предлогот на кандидатурите на тие кандидати доаѓаат одредбите од чл. 82 до 84 и членот 97 ст. 1 и 3 на овој закон.“

Досегашниот став 2 станува став 4.

Член 93

Во досегашниот член 176, кој станува член 199, се додава став кој гласи:

„Избор на народен пратеник на упразнето место не ќе се врши ако до истекот на времето за кое Сојузната народна скупштина е избрана не преостануваат повеќе од шест месеци.“

Член 94

Во досегашниот член 177 кој станува член 200, во ставот 2 место зборовите „што се избира во околицјата односно градот за Сојузниот собор“ се ставаат зборовите „што за Сојузниот собор го избираат непосредно граѓаните“.

Во ставот 3 од истиот член место зборовите „два месеца“ се ставаат зборовите „три месеци“.

Член 95

Во досегашниот член 179, кој станува член 202, во ставот 1 место зборовите „во околицјата или градот“ се ставаат зборовите „непосредно од граѓаните“.

Член 96

Во досегашниот член 180, кој станува член 203, во ставот 1 се бришат зборовите „односно градскиот“, а место зборовите „во околицјата или градот“ се ставаат зборовите „непосредно од граѓаните“.

Ставот 2 од истиот член се брише.

Ставот 3 од истиот член се менува и гласи:

„Врз основа на одлуката од околицкиот односно општинскиот собор за свикнување на собирачите на избирачите (член 38 ст. 2 и 4), надлежната околицка изборна комисија е должна најдоцна во срок од 30 дена од денот на донесувањето на оваа одлука да ги свика собирачите на избирачите заради одлучување за започнување постапка за отповик.“

Член 97

Во досегашниот член 181, кој станува член 204, во ставот 1 во третиот и четвртиот ред се бришат зборовите „во околицјата односно градот“ и на крајот од овој став „односно градот“.

Член 98

Во досегашниот член 183, кој станува член 206, во ставот 1 се бришат зборовите „односно градот“. Во ставот 2 од истиот член се бришат зборовите „односно градот“.

Член 99

Во досегашниот член 184, кој станува член 207, во ставот 1 се бришат зборовите „или градскиот“.

Член 100

Во досегашниот член 187, кој станува член 210, во ставот 3 се бришат зборовите „односно градот“.

Член 101

Во досегашниот член 188, кој станува член 211, во ставот 1 место зборовите „во околицјата односно градот“ се ставаат зборовите „непосредно од граѓаните“.

Во ставот 3 од истиот член се бришат зборовите „односно градот“.

Член 102

Во досегашниот член 189, кој станува член 212, во ставот 2 се бришат зборовите „или градот“.

Член 103

Во досегашниот член 191, кој станува член 214, во точ. 2 место зборовите „во околицата односно градот“ се ставаат зборовите „непосредно од граѓаните“.

Член 104

Во досегашниот член 192, кој станува член 215, во ставот 2 место зборовите „во околицата или градот“ се ставаат зборовите „непосредно од граѓаните“.

Член 105

Во досегашниот член 194, кој станува член 217, во ставот 3 место зборовите „во чл. 187 до 191 од овој закон“ се ставаат зборовите „во чл. 202 до 212 од овој закон“.

Член 106

Во досегашниот член 196, кој станува член 219, во ставот 3 место зборовите „во околицата или градот“ се ставаат зборовите „непосредно од граѓаните“.

Член 107

Во досегашниот член 199, кој станува член 222, во ставот 1 место зборовите „во околица или град“ се ставаат зборовите „непосредно од граѓаните“.

Член 108

Во досегашниот член 206, кој станува член 229, се бришат зборовите „и град“.

Член 109

Во досегашниот член 214, кој станува член 237, се бришат зборовите „собирите на избирачите“.

Член 110

Во досегашниот член 217, кој станува член 240, на крај од точката 5 место точка се става точка и запирка и се додаваат нови точки 6 и 7 кои гласат:
„6) службено лице што ќе повика избирач на одговорност поради гласањето или од него бара да каже за кого гласал или зошто не гласал, односно дали гласал за или против отповикот;
7) стражар што ќе постапи противно на одредбата од членот 113 на овој закон.“

Член 111

Досегашниот член 221 се укинува, а досегашниот член 222 станува член 244.

Член 112

Досегашниот член 223, кој станува член 245, се менува и гласи:

„Овој закон влезе во сила на 10 септември 1953 година, а неговите измени и дополненија од 17 октомври 1957 година влегуваат во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Член 113

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

556.

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА**

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за дополненија на Законот за државната управа, што го усвои Сојузната народна

скупштина на седницата на Сојузниот собор од 17 октомври 1957 година.

ПР бр. 17

18 октомври 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,

Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА
ДРЖАВНАТА УПРАВА****Член 1**

Членот 28 се менува и гласи:

„Државни секретари и државни потсекретари можат да се назначат и од редот на народните пратеници.

За државен секретар како и за секретар што е на чело на одделен секретаријат на извршниот совет може да се назначи и член на извршниот совет.

Државниот секретар и потсекретарите од претходните ставови имаат иста одговорност и должности како и оние што се назначуваат како службеници.“

Член 2

Во членот 39, став 2, првата реченица се менува и гласи:

„Секретарот што не е член на извршниот совет има положба на државен потсекретар.“

Член 3

Во членот 86 ставот 3 се менува и гласи:

„Со правилник и со наредба од органите на управата не можат за граѓаните, установите и организациите да се установуваат обврски што не се засновани врз закон.“

Член 4

По членот 119 се додава нов член 120 кој гласи:

„Се овластува Сојузниот извршен совет, согласно начелата содржани во членот 9 од Уставниот закон и во овој закон и со одредбите од Законот за сојузните органи на управата со кои е утврден делокругот на сојузните органи на управата, одделни работи што со сојузните закони донесени до влегувањето во сила на оваа одредба се ставени во надлежност на Сојузниот или републичките извршни совети, како и овластувањата дадени со тие закони на Сојузниот или на републичките извршни совети за донесување прописи за извршување одделни одредби од законите, да ги пренесе врз сојузните односно републичките органи на управата, како и одделни од тие работи и овластенија да може да пренесува од сојузните и републичките органи на управата врз републичките органи на управата, народните одбори и нивните совети и органи на управата.“

Досегашниот член 120 станува член 121.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

557.

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА „ПАРТИЗАНСКА
СПОМЕНИЦА 1941“**

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото

устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за дополнително на Законот за „Партизанска споменица 1941“, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 17 октомври 1957 година.

ПР бр. 18
18 октомври 1957 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“

Член 1

Во Законот за „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/46) во членот 7 по ставот 2 се додаваат нови ст. 3 и 4 који гласат:

„Барањата за доделување „Партизанска споменица 1941“ можат да се поднесат до 31 декември 1957 година заклучно.

Барањата му се поднесуваат на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана.“

Член 2

Овај Закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

558.

Врз основа на членот 15 точка 6 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 17 октомври 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 17 октомври 1957 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1957 ГОДИНА

1. Во Сојузниот општествен план за 1957 година на крајот од ставот 3 точка 1 оддел 1 глава XXVI место точка се става запирка и се додаваат зборовите „како и за изградба на објекти во сите стопански гранки со чие производство се зголемува извозот односно се намелува увозот и да пропише услови за давање на овие заеми.“

2. Во ставот 2 точка 1 под 3) глава XXVIII место зборовите „и бел лим“ се ставаат запирка и зборовите: „бел лим, стаклена а по исклучок и друг вид амбалажа.“

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 54
18 октомври 1957 година
Белград

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Соборот
на производителите,
Иван Божиќевиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Влада Зечевиќ, с. р.

559.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 17 октомври 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 17 октомври 1957 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИСПЛАТА НА ДРЖАВНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ИЗДАДЕНИ НА ИМЕ НАДОМЕСТОК ЗА ЕКСПРОПРИРАН ИМОТ

1. Се овластува Сојузниот извршен совет да може од средствата на стопанските резерви на федерацијата, предвидени во ставот 1 глава XXVI на Сојузниот општествен план за 1957 година, да употреби износ до најмногу 430,000,000 динари за исплата на државните обврзници издадени на име надоместок за експроприран имот.

2. Сојузниот извршен совет ќе ги пропише условите и начинот за исплата на државните обврзници од точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 53
18 октомври 1957 година
Белград

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Соборот
на производителите,
Иван Божиќевиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Влада Зечевиќ, с. р.

560.

Врз основа на членот 81 став 3 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на заедничката седница на Сојузниот собор и на Соборот на производителите од 17 октомври 1957 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Се потврдува Уредбата за дополненија на Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет Р. п. бр. 276 од 19 јули 1957 година, објавена во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32 од 31 јули 1957 година.

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 60
18 октомври 1957 година
Белград

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

561.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 17 октомври 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 17 октомври 1957 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се потврдуваат уредбите што ги донесе Сојузниот извршен совет врз основа на овластението од точката II на Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натошошната работа за приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), и тоа:

1. Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за прометот на жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/57);

2. Уредбата за измена на Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/57);

3. Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/57);

4. Уредбата за дополнување на Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма и за полагање депозит за обезбедување исплата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/57).

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 59

18 октомври 1957 година
Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател

на Соборот
на производителите,

Иван Божиќевиќ, с. р.

Претседател

на Сојузниот собор,

Влада Зечевиќ, с. р.

562.

Врз основа на членот 113 од Законот за експропријацијата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/57) и точката 2 од Одлуката за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата за исплата на државните обврзници издадени на име надоместок за експроприраниот имот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/57), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИСПЛАТА НА ОБВРЗНИЦИТЕ ЗА НАДОМЕСТОК НА ЕКСПРОПРИРАНИОТ ИМОТ

I. Исплатата на државните обврзници издадени врз основа на одредбите од Уредбата за издавање обврзници за накнада на експроприраниот имот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/50) ќе им се изврши на сопствениците на експроприраниот имот, по исклучок од одредбата на членот 7 од уредбата, во готови пари на следниот начин:

1) износите до 200.000 динари од вкупниот износ на примените обврзници, вклучувајќи го и стасаниот интерес до денот на исплатата, ќе се исплатат до крајот на 1957 година;

2) износите преку 200.000 до 1.000.000 динари од вкупниот износ на примените обврзници, вклучувајќи го и стасаниот интерес до денот на исплатата, ќе се исплатат до крајот на 1958 година;

3) износите преку 1.000.000 динари од вкупниот износ на примените обврзници, вклучувајќи го и стасаниот интерес ќе се исплатуваат во еднакви годишни рати од по 1.000.000 динари во секоја наредна година.

II. Под износите наведени во точката I од оваа одлука се подразбира вредноста на издадените но неисплатени обврзници на сопствениците на експроприран имот до денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

III. Исплатата од точката I на оваа одлука ќе ја врши Југословенската инвестициона банка по барање од сопственикот на обврзниците, со предавање на соодветниот износ на обврзниците.

IV. Исплатата на износите од точката I под I од оваа одлука во 1957 година ќе се изврши на товар на средствата на стопанските резерви на федерацијата предвидени во ставот 1 глава XXXI на Сојузниот општествен план за 1957 година до износот од 430.000.000 динари, а во наредните години на товар на сојузниот буџет.

V. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 336

19 октомври 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р.

Александар Ранковиќ, с. р.

563.

Врз основа на ставот 3 точка 1 оддел 1 глава XXVI на Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО ЧИЕ ПРОИЗВОДСТВО СЕ ЗГОЛЕМУВА ИЗВОЗОТ ОДНОСНО СЕ НАМАЛУВА УВОЗОТ

1. Југословенската инвестициона банка може од средствата на Општиот инвестиционен фонд да дава заеми за изградба на инвестициони објекти со чие производство се зголемува извозот односно се намалува увозот.

2. Заемите од претходната точка можат да се даваат за објектите на сите стопански области и гранки, и тоа како за довршување и реконструкција на постојните така и за изградба на нови објекти.

3. Корисникот на заемот според оваа одлука е должен да учествува во вкупните трошоци на инвестициите и со сопствени средства.

Учеството на корисникот на заемот изнесува 20% од трошоците на инвестиционите работи според инвестициониот елаборат, ако со важечките прописи за овие инвестиции не е определен друг процент на учеството.

4. Заемите според оваа одлука ќе се даваат со интересна норма која не може да биде пониска и со срок за враќање што не може да биде подолг отколку што со важечките прописи за давање заеми од Општиот инвестиционен фонд е утврдено за тој вид инвестиции.

По исклучок од одредбата од претходниот став, заемите за реконструкција и довршување на објектите во оправдани случаи можат да се даваат и со срок за враќање подолг од 5 години.

Ако интересната норма и рокот за враќање не можат да се утврдат по одредбата од ставот 1 на оваа точка, заемите според оваа одлука ќе се даваат со интересна норма од 3% годишно и со рок за враќање до 10 години.

5. Публички услови за давање заеми според оваа одлука ќе пропише Југословенската инвестициона банка во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 334

19 октомври 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

564.

Врз основа на ставот 3 глава XXVIII на Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ЗА СТАКЛЕНА АМБАЛАЖА

I. На претпријатијата од индустријата за преработка на овошје и зеленчук (во натамошниот текст: претпријатијата) им се дава надоместок (регрес) за стаклената амбалажа употребена за продадените количини преработено овошје и зеленчук, и тоа по парче на стаклена амбалажа, по следните износи:

1) Стаклени тегли со волумен

од 800 см	— — — —	9,60 динари
од 650 см	— — — —	8,40 динари
од 580 см	— — — —	8,40 динари
од 370 см	— — — —	7,50 динари
од 350 см	— — — —	7,50 динари
од 150 см	— — — —	6,30 динари
од 100 см	— — — —	5,40 динари

2) стаклени шишиња со волумен

од 1/1 л	— — — —	12,00 динари
од 1/2 л	— — — —	9,30 динари

II. Барањето за регреси го поднесуваат претпријатијата од претходната точка до банката кај која имаат жиро сметка.

Кон барањето претпријатијата приложуваат:

1) заверени преписи од сметките за продадените и испорачаните количини на преработено овошје и зеленчук во кои е дадена спецификацијата на стаклената амбалажа по видовите од точката I под 1 и 2 од оваа одлука;

2) доказ за извршените испораки;

3) пресметка на регресот за стаклената амбалажа со податоци за количината на амбалажата, за износот на регресот по парче и за вкупниот износ на регресот за секој вид стаклена амбалажа.

III. Кога Народната банка ќе утврди дека пресметката и документацијата се точни ќе го одобри регресот на товар на сметката бр. 339557 „Регрес за стаклена амбалажа“.

Исплатата на регресот според оваа одлука паѓа на товар на средствата предвидени во ставот 2 точка I под 3 глава XXVIII на Сојузниот општествен план за 1957 година.

IV. Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, по потреба, да донесува поблиски прописи за примена на оваа одлука.

V. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 335

19 октомври 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

565.

Врз основа на ставот 2 оддел 4 глава XVI на Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ БЕЗИНТЕРЕСНИ КРЕДИТИ НА ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИТИЕ НА ВИШОЦИТЕ НА РАСХОДИТЕ НАД ПРИХОДИТЕ

1. Во Решението за давање безинтересни кредити на заводите за социјално осигурување за покритие на вишоците на расходите над приходите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/57 и 28/57) во точката 2 место датумот „30 септември 1957 година“ се става датумот „31 декември 1957 година“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. П. бр. 333

14 октомври 1957 година

Белград

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.

566.

Врз основа на членот 13 од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/46), сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СОЈУЗОТ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ДИПЛОМИРАНИТЕ БАБИЦИ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Според поднесените правила и програма за работа се одобрува оснивањето и работата на Сојузот на здружението на дипломираните бабици на Југославија, со седиште во Белград, а со дејност на целата територија на Југославија.

II/3 бр. 22697/1

13 септември 1957 година

Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

567.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ГОРНИ СТРОЈ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Постојани ознаки за оската и височината на колосекот — — —	JUS P. B8. 001
Постојани ознаки за свијоци од забетонирани шински столпчиња	JUS P. B8. 002
Постојани ознаки за свијоци од армиран бетон — — — — —	JUS P. B8. 003
Километарски знаци од бетон	JUS P. B8. 010
Километарски знаци од камен	JUS P. B8. 011
Дружни хектометарски знаци	JUS P. B8. 012
Падокази — — — — —	JUS P. B8. 013
Знаци за почеток и завршеток на потискувањето — — — — —	JUS P. B8. 021
Меѓици — — — — —	JUS P. B8. 034
Гранични знаци — — — — —	JUS P. B8. 032
Знак за пружна предупредувачка — — — — —	JUS P. B8. 033
Знак за границата на разместувањето — — — — —	JUS P. B8. 034
Градобрани од земја на пругите нормален колосек — — — — —	JUS P. B9. 001
Градобрани од земја на пругите со тесен колосек — — — — —	JUS P. B9. 002
Градобрани од шини на пругите со нормален колосек — — — — —	JUS P. B9. 006
Градобрани од шина на пругите на колосекот од 760 ком — — — — —	JUS P. B9. 007
Градобрани од армиран бетон на пругите со нормален колосек — — — — —	JUS P. B9. 013
Градобрани од армиран бетон на пругите со тесен колосек — — — — —	JUS P. B9. 014

2. Наведените југословенски стандарди објавени се во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 ноември 1957 година.

Бр. 4178

17 октомври 1957 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за
стандардизација

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот од Решението за југословенскиот стандард за коморите на прегрејувачите, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/57, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КОМОРИТЕ НА ПРЕГРЕЈУВАЧИТЕ

Во точката 1 место ознаката: „JUS P. J1. 901“ треба да стои ознаката „JUS P. J1. 902“.

Од Сојузната комисија за стандардизација, 17 октомври 1957 година, Белград.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 5 од Уредбата за оснивање на Сојузната комисија за физичка култура и членот 26 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Во Сојузната комисија за физичка култура се именуваат, и тоа:

за претседател:

Славко Комар, член на Сојузниот извршен совет;

за секретар:

Владо Ивковиќ, досегашен секретар на Советот за физичка култура на Сојузниот извршен совет;

за членови:

Зоран Полич, државен потсекретар во Државниот секретаријат за работи на финансиите и досегашен претседател на Советот за физичка култура на Сојузниот извршен совет,

Милијан Неоричиќ, член на ЦК СКЈ и претседател на Сојузот на спортовите на Југославија,

Борис Бакрач, сојузен народен пратеник и претседател на Олимпискиот комитет на Југославија,

Миливоје Радовановиќ, народен пратеник на Народното собрание на НР Србија и потпретседател на Сојузот за телесно воспитување „Партизан“ на Југославија,

Ѓуро Лончаревиќ, генерал-мајор на ЈНА,

Ашер Делеон, член на Претседателството на Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија и досегашен член на Советот за физичка култура на Сојузниот извршен совет,

Мика Трипало, претседател на ЦК на Народната младина на Југославија и потпретседател на Футбалскиот сојуз на Југославија,

Бранко Полич, директор на Сојузниот завод за физичка култура, потпретседател на Сојузот на спортовите на Југославија и секретар на Олимпискиот комитет на Југославија,

Милица Шепа, доцент на Високата школа за физичка култура и досегашен член на Советот за физичка култура на Сојузниот извршен совет,

др Алојз Шеф, шеф на Спортско-медицинскиот институт во Љубљана и досегашен член на Советот за физичка култура на Сојузниот извршен совет,

Милутин Вујовиќ, советник во Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет и досегашен член на Советот за физичка култура на Сојузниот извршен совет.

Претседателите на републичките комисији за физичка култура по својата положба се членови на комисијата.

Б. бр. 2834

17 октомври 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 44 од 12 октомври 1957 година објавуваат Упатство за постапката за утврдување на шумските штети.

Во бројот 45 од 19 октомври 1957 година објавува:

Одлука за овластување Одборот за организационо-управни прашања да дава претходна согласност за назначувањата нови службеници во републичките органи на управата и во установите;

Решение за испрадка на Решението за национализација на комерцијалните магацини и комерцијалните визби ВС бр. 260 од 28 октомври 1948 година;

Правилник за полагање завршен испит во училиштата за учениците во стопанството.

НАРОДНЕ НОВИНЕ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службен лист Народне Републике Хрватске во бројот 47 од 7 октомври 1957 година немаат службен дел.

Во бројот 48 од 11 октомври 1957 година објавуваат:

Наредба за определување трошоците на прометот на големо на петролот за осветление;

Решение за оснивање шумарија во Стрижи-војна;

Исправка на Решението за оснивање Центар за учење странски јазици во Загреб како установа со самостојно финансирање.

УРАДНИ ЛИСТ ЈЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ
СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Јљудске Републике Словеније“ во бројот 36 од 2 октомври 1957 година објавува:

Правилник за лекарските визити што ги вршат лекарите на здравствените домови и станици дома кај болните;

Наредба за здобивање со стручно образование за вршење на поткивачкиот занает;

Решение за именување околиска изборна комисија Јљубљана со седиште во Јљубљана.

Во бројот 37 од 10 октомври 1957 година објавува:

Решение за разрешување и именување секретар за сообраќај и за именување шеф на кабинетот.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 38 од 4 октомври 1957 година објавува:

Наредба за определување краиштата кои се сметаат зиме отсечени од сообраќајот;

Решение за измена и дополненије на Решението за преземање Селскостопанскиот имот „Др Мујбеговиќ“, во Модрич;

Решение за измена и дополненије на Решението за прогласување Опитната овоштарска станица во Горажде за установа со самостојно финансирање.

Во бројот 39 од 11 октомври 1957 година нема службен дел.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 20 од 5 октомври 1957 година објавува:

Решение за именување општински изборни комисији за спроведување на изборите за одборници на народните одбори на општините на територијата на Народна Република Црна Гора.

Во посебно издание на „Службен лист на ФНРЈ“ излезе од печат

Додзток на „Службени лист на ФНРЈ“ бр. 44

КАТАЛОГ

НА ОРИЕНТАЦИОНИ ПРИМЕРИ ЗА ПРОЦЕНА
НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ПОМОШНИТЕ
РАБОТИЛНИЦИ

и

КАТАЛОГ

НА ОРИЕНТАЦИОНИ ПРИМЕРИ ЗА ПРОЦЕНА
НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО УПРАВАТА И ПРО-
ДАЖБАТА

Издание на латиница.

Цена 1300 динари.

Порачки прима Комерцијалното одделение на „Службени лист на ФНРЈ“, Белград, Краљевиќа Марка бр. 9. Жиро сметка 1032-Т-220.

СОДРЖИНА :

	Страна
555. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници — Закон за измени и дополненија на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници — — — — —	741
556. Указ за прогласување на Законот за дополненија на Законот за државната управа — — — — —	751
Закон за дополненија на Законот за државната управа — — — — —	751
557. Указ за прогласување на Законот за дополненије на Законот за „Партизанска споменица 1941“ — — — — —	751
Закон за дополненије на Законот за „Партизанска споменица 1941“ — — — — —	752
558. Одлука за дополненије на Сојузниот општествен план за 1957 година — — — — —	752
559. Одлука за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата за исплата на државните обврзници издадени на име надоместок за експроприран имот — — — — —	752
560. Одлука за потврда на Уредбата за дополненија на Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет — — — — —	752
561. Одлука за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет — — — — —	753
562. Одлука за исплата на обврзниците за надоместок на експроприраниот имот — — — — —	753
563. Одлука за условите за давање инвестициони земи од средствата на Општиот инвестиционен фонд за изградба на објекти со чие производство се зголемува извозот односно се намалува увозот — — — — —	753
564. Одлука за давање надоместок (регрес) за стаклена амбалажа — — — — —	754
565. Решение за измена на Решението за давање безинтересни кредити на заводите за социјално осигурување за покритие на вишоците на расходите над приходите — — — — —	754
566. Решение за одобрување оснивањето и работата на Сојузот на здружението на дипломираните бабици на Југославија — — — — —	754
567. Решение за југословенските стандарди за техничка опрема на железничкиот горни строј — — — — —	754
Исправка на Решението за југословенскиот стандард за коморите на претрејувачите — — — — —	755